


Пишува:  
Александар КЕЛТАНОСКИ




## СОНИЕВА ГЕНЕТИКА

SonyEricsson W800 е телефон кај кој е применет познатиот бренд Sony Walkman. За да го заслужи името во него е вграден звучник со висок квалитет и со него се добиваат и квалитетни слушалки. Поддржувани се најпопуларните за дигитални аудио формати - MP3 и AAC. Тежината на телефонот е 100 грама. Во кукиштето со димензии 100x46x20.5mm се нашло место и за дигиталната камера со резолуција од 2 мегапиксела со автофокус. Бидејќи со ваква камера можат да се прават фотографии со голема резолуција ќе биде потребно и повеќе простор, затоа SonyEricsson поддржува Memory Stick Duo Pro мемориска картичка. Покрај стандардната 38MB интерна меморија, во стандарден пакет се наоѓа и мемориска картичка од 512MB. Овој модел има и посебен тастер т.н. Direct Music, со чија помош може да се репродуцира музика а, исто така, може секогаш да се вклучи FM радио. Екранот може да прикаже 262.144 бои и резолуција 176x220 пиксели.

Од стандардните опции W800 поддржува снимање и репродукција на видеоматеријал, размена на MMS, EMS, SMS и e-mail пораки, има вградена Bluetooth поддршка и infrared port за размена на податоци и поддржува GSM мрежа со фреквенции 900, 1800 и 1900MHz.

## FIREFLY PHONE ЗА НАЈМАЛИТЕ

Новиот мобилен телефон на Firefly е наменет за деца помали од 12 години и е идеално решение за родителите кои сакаат постојано да комуницираат со нив. Телефонот има ограничени можности, нема дисплеј во боја ниту, пак, интегрирана камера. Затоа, пак, има две (од пет) големи копчиња на кои се нацртани маж и жена, а се работи за копчиња за брзо повикување на родителите т.е. таткото или мајката. Во Америка Firefly Phone ќе почне да се продава овој



месец, а продажбата низ светот е планирана за јули. Со оглед на големото "конзумирање" мобилни телефони од страна на нашата најмлада генерација, се надеваме дека тој набрзо ќе се најде и на македонскиот пазар.

## TRANSCEND STOREJET ЗА 40GB

Компанијата Transcend во својата StoreJet палета на производи, освен решенијата базирани на 2.5 инчни хард дискови со капацитет до 80 GB, нуди и мини модели наменети за складирање и за пренесување податоци со големина до 40GB. Овој уред е со импозантен габарит 95 x 71.5 x 15 милиметри, едноставни се, но во исто време со заводливиот дизајн на себе, освен контролните сигналички, поседува



само еден USB 2.0 приклучок. Малиот Transcend со оперативниот систем се препознава како стандарден Removable диск, во работењето се покажал многу практичен, ослободува



мало количество топлина, а во текот на активното работење воопшто не се слуша. Брзината на копирање на податоците до големина од 500MB, покажува дека за складирање на датотеката на StoreJet е потребно 80, а за префрлање од него на локалниот компјутер само 45 секунди. Ова практично значи дека во реални услови,

брзината на копирање на уредот е околу 6.5, а од него 10.5MB во секунда.

**RADIO TAXI**  
**Пулстарс**  
**9177**